

## МУЛТИМЕДИЈАЛЕН МОНСТРУМ ОД SONY ERICSSON

Sony Ericsson W445 работи на јапонската мрежа CDMA EV-DO. Речиси сите мобилни телефони во



Јапонија се опремени со модулот Felica, со чија помош мобилните се претвораат во платежно средство - со нив се плаќаат купените работи. Големiot дисплеј работи на резолуција од 240x432 пиксела. Тој е изработен по технологијата Bravia RealityMax.

Екранот се врти хоризонтално, што е многу погодно за гледање телевизија. Овој модел поседува 3,2 Мр камера со автофокус и стабилизатор, Memory Stick Duo слот и уште многу други функции, кои за нас сè уште се непознати.

## E-TEN M700



M700 е првиот телефон од оваа серија со QWERTY клавијатура. Се очекува во овој модел да има вградено Wi-Fi и GPS со комплетна навигациона карта. Обемот на вградената меморија ќе биде ограничен на 256 Mb. Дисплејот ќе има дијагонала од 2,8 инчи и ќе поддржува резолуција QVGA (240x320 пиксела). Другите технички карактеристики сè уште не се објавени. Овој телефон ќе чини 400 американски долари, но нема никакви информации кога ќе биде пуштен во продажба.



## SAMSUNG P9000



На Mobile WiMax самитот "Samsung" го претстави својот хибриден уред P9000 кој тешко може да се стави во некоја одредена категорија. Станува збор за уред кој има карактеристики на обичен персонален компјутер, UMPC и Personal Digital Assistant. Кога P9000 ќе се отвори доаѓа до израз неговата голема QWERTY тастатура и големиот LCD, а го "движи" Windows XP опе-

ративен систем, па така навистина може да замени преносен компјутер. Од останатите опции, од "Samsung" ја истакнаа поддршката за WiMax и CDMA-EV-DO безжична конективност. Иако овој уред изгледа навистина интересно, сепак прашање е дали воопшто ќе дојде и како ќе помине на овој пазар.



## NOKIA N97

**NOKIA**  
Connecting People

Неодамна, плод на творештвото на непознатите љубители на мобилни телефони беше Nokia 6639. Овој пат фановите на компанијата "Nokia" посакаа идниот модел Nokia N97 да

има 20Gb вградена меморија, 3D стерео звук и 5Mr камера со 2,4x оптички зум, miniSD слот и FM радио. Дизајнот е многу впечатлив, огромен дисплеј и мали навигациони копчиња.

